



Датум _____

Барање за кредит - Население

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

Име и презиме: _____ Матичен број: _____

Адреса од лична карта: _____

*Адреса на живеење (ако е различна од л.к.): _____ Пол: М / Ж

*Националност _____ Живеам во: сопствен стан/куќа под кирија во заедница со родители

Телефони: дома _____ работа _____ мобилен _____

e-mail _____

*Вработен во: _____

*На работно место: работник службеник раководител директор од _____ година.*На Определено Неопределено време

*Вкупен стаж: _____ години, а од тоа во сегашното претпријатие _____

Месечна нето плата/пензија _____ денари.

Друг приход (бонус, терен, дежурство или кирија) _____ денари.

Дали некогаш сте користеле каков било вид на кредит од „МОЖНОСТИ“?

 НЕ, никогаш ДА, користам во моментов, рок _____ износ _____ ДА, целосно го отплатив

Дали во моментов користите каков било кредитен продукт (кредит, кредитна картичка...) и каде?

Банка/Штедилница				
Продукт				
Износ на кредит				
Моментално салдо				
Ануитет				
Денови на доцнење во моментов				

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

 Потрошувачки 1; Потрошувачки 2; Потрошувачки 11; Позитивен; Станбен;

 Достапен; Пензионерски; Кредит наспроти депозит; Хабитат; Хипотекарен;

Висина на бараниот кредит: _____, Потребен период на плаќање: _____ месеци

ПОДАТОЦИ ЗА КО – КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

Име и презиме: _____ ЕМБГ: _____ Сродство со барателот: _____

Телефони: дома _____ работа _____ мобилен _____

Вработен во: _____ на работното место _____ од _____ год.

Адреса од лична карта: _____

ИЗЈАВА

Ние долупотпишаните, изречно сме согласни штедилницата да може да ги користи нашите лични податоци и фотографии и да ги обработува во согласност со законските прописи во постапката за одобрување на предметниот кредит и за проверка на нашата кредитоспособност во Кредитен регистар. Воедно, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека според нашето знаење се точни и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информираме штедилницата за какви било промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавуваме дека бевме целосно информирани за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за нашите обврски како кредитокорисник и жиранти. Исто така, изјавуваме дека сме согласни штедилницата да направи и задржи по една копија од нашите лични карти кои би се користеле единствено за потребите на овој кредитен однос, вклучително и во евентуална судска постапка која би произлегла од овој однос.

Потпис:

Барател на кредит _____ Ко-барател на кредит _____ Место _____ Датум: ____ / ____ /20 ____

Гаранти: _____

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице										
Име и презиме										
Адреса										
ЕМБГ										

Со цел за:

Давам согласност на

Штедилница „Можности“ ДОО Скопје

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај
Запознат/а сум дека:

- МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
- Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
- МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
- МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
- Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

_____ (Место и датум)

_____ (Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

**ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПРОМЕНА НА ДЕВИЗЕН КУРС КАЈ КРЕДИТИТЕ
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА**

Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум целосно информиран за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во Штедилницата, како и за моите обврски како кредитокорисник. Исто така, изјавувам дека сум известен за промените што можат да настанат за времетраењето на овој кредит за којшто е поднесено ова барање, т.е. доколку настане промена на средниот курс на НБРМ на валутата по којашто е одобрен кредитот, месечната рата на кредитот за којшто го поднесувам ова барање за кредит ќе се пресметува по актуелниот среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Потпис:

Барател на кредит _____ Место _____ Дата: ____/____/20____

Потребна документација:

- Лична карта/Патна исправа
- Пополнето барање за кредит
- Изјава за поврзани субјекти
- Заверена административна забрана за:
 - корисник на кредит,
 - ко - кредитокорисник,
 - жирант/и

- М1/М2
- Договор за вработување
- Рекапитулар од плата за последните 3 месеци
- Потврда од плата со наведен работен статус (неопределено/определено)

- Чек/Талон од пензија
- Решение за пензија/Договор
- Извод од ТРС
- Извод од девизна сметка

По потреба:

- Имотен лист за објектот што се става под хипотека
- Извештај од трансакциска сметка за последните 12 месеци

- Фотокопија од л.к./патна исправа од сопственикот на објектот кој се става под хипотека

- Амортизационен план од друго задолжување
- Состојба за долг кон друга банка/штедилница
- Состојба за долг кон извршител/нотар

Дополнителна потребна документација:
